

ПОДРУЖНИЦА:
Штета број:
Број на полиса:
Важност од:

**ПРИЈАВА ЗА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА
ЗА ДУШЕВНА БОЛКА ПОРАДИ ТЕЖОК
ИНВАЛИДИТЕТ НА БЛИСКО ЛИЦЕ АО**

I. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ :

Оштетен, ЕМБГ:

Место и адреса на живеење:

Е-маил:, Тел.број:

Причинител/Осигуреник Адреса / Седиште :

Регистарска таблица:, Марка :, Тип :

II. ПОДАТОЦИ ЗА ШТЕТНИОТ НАСТАН И ПОВРЕДИОТ :

Сообраќајна незгода се случи на ден: (во колку часот) : на место:

Наведете го лицето кое претрпело телесни повреди како последица на сообраќајна незгода

Повреден : ЕМБГ:

Место и адреса на живеење:

Кое е Вашето сродство со повреденото лице:

Дали живеете со повредениот во заедничко домаќинство ? ☐ да ☐ не

Во прилог на Пријавата се согласувам и ја доставувам следната документација потребна за решавање на предметната штета

☐ Полициски записник

☐ Доказ за сродство со повреденото лице

☐ Медицинска документација

☐ Други документи

III. ИСПЛАТА НА НАДОМЕСТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ :

Одобрениот износ на штета во согласност со важечките услови за осигурување да се исплати на следната трансакциска сметка:

Број : Банка

Сопственост на

ИЗЈАВА:

*Јас долупотпишаниот изјавувам дека сите податоци дадени во оваа пријава се точни и вистинити. Намерно лажно прикривање/прикажување на информации претставува кривично дело согласно позитивните законски норми и може да има за последица губење на правата од осигурување.

*Со потпишувањето на овој образец се согласувам со можноста Триглав Осигурување АД, Скопје да ги доставува сите документи и обрасци во електронска форма на е-маилот на оштетениот наведен во точка I од пријавата.

☐ да

☐ не

*Во согласност со Законот за заштита на лични податоци изјавувам дека сум согласен наведените лични податоци, да бидат употребени, обработени, регистрирани и зачувани од страна на осигурувачот Триглав Осигурување АД, Скопје, со цел да се изврши верификација и проверка во остварувањето на неговото право од осигурување, како и во други случаи утврдени со закон.

*Информациите за заштита на личните податоци се објавени во Политиката за приватност на веб-страницата www.triglav.mk.

Во На ден

ОШТЕТЕН